

## Poseidon Resort Hotel-04\*- Neos Marmaras



Poseidon Resort Hotel 04\* е прекрасен хотел сместен во Неа Мармара , втор крак Ситониа.Хотелот располага со огромен базен , бар и ресторан .Модерено дизајниран така да сите соби се со поглед кон базенот или градината .

Одалечен е 100 метри од прекрасна приватна плажа, лежалки и чадори се бесплатни .

Хотелот има богата забавна програма која вклучува тениски терен м 5x5 футболско игралиште и детска надворешна игротека исто така навчер има анимација и според сегашните протокли може да има и жива музика.

**Дата на престој 21.05-24.05.2021**

Цената е дадена по лице за цел престој ( 03ноки /04дена )

Тип на соба	
Двокреветна соба	Еур 138
Џуниор суите	Еур 146
Супериор соба	Еур 184

Во цената е вклучено :

### **Главен ресторан – шведска маса**

Тематска вечер \* кинеска , италијанска и рибна вечер \*

Појадок 07:30-10:00 - амерички шведски сто

Ручек 12:30-14:30

Вечера 18:30-21:00

Dress code за вечера во ресторанот .

**Грицки , сендвичи , пецива и сладолед во главниот бар (11:00-23:00) или на базен (11:00-23:00).**

Пакет ручек на барање ако се патува на излет .

Континентален појадок 06:00-07:30 (на барање ден порано ) .

Континентален ручек 10:00-10:30

**Домашен пијалок во ресторанот во текот на оброците во неограничени количини :** точено пиво , домашно вино (црвено, бело, розе , рецина ), сокови и вода.

**Домашно пијалоци во баровите во неограничени количини :** сокови, кафе (филтер, нес кафе , фрапе, мексичко), топла и ладна чоколада , чај, точено пиво, мартини, вермут, текила, водка , рум, виски , цин, рум, ликери, коктейли, виски, узо, ракија и детски коктейли.

Кафе, чај, колаци, кекс 16:30-17:30 на базен .

### **Работно време :**

Главен бар 11:00-23:00

Бар на базен 11:00-23:00

**Дополнителни услуги :** пикадо, пинг понг , одбојка на песок, кошарка, тениски терен, фудбал, ватерполо, аеробик, гимнастика.

-